

ГИ ЗАЦВРСТВУВАМЕ МАКЕДОНСКИТЕ ПОЗ ВО РУСКАТА ФЕДЕРА



Господине Петров, која е целта на Вашата посета на Руската федерација, односно каква задача и цел има СМК во однос на оваа активност?

ПЕТРОВ: Во политиката нема вечни пријатели и непријатели, има само вечни интереси. Несомнено за Македонците САД се стратешки пријатели од интерес, како и ние за нив. Но, за нас, Русите се браќа по крв. Затоа, продлабочувањето на македонско-руските односи не е против стратешкото партнерство на Македонија со САД, туку напротив, ги зацврстува македонските позиции во меѓународната заедница. Поаѓајќи од мултиполарноста на светот, СМК е заинтересиран не само за евроатлантските, туку и за евроазиските интеграции на РМ. Во таа смисла, СМК ги интензивира македонско-руските односи. СМК, како неформален Светски парламент на Македонците од сите делови на Македонија во цел свет, во рамките на остварувањето на своите цели и задачи, заштита и афирмација на македонскиот етнички, јазичен, културен, верски, историски и државен идентитет, континуитет, наследство и простор, и културно, духовно и економско обединување на Македонците во цел свет, има долгорочна стратегија за соработка со меѓународни организации, кои ги обединуваат матичните народи со своите дијаспори во светот. На 17. Генерално собрание на 11.8.2007 г. СМК донесе одлука за склучување договори за соработка со Светскиот украински конгрес, Светскиот еврејски конгрес и Светскиот руски конгрес, кој Русите го именуваат како "Меѓународен сојуз на руските сонародници" (МСРС). Со цел да се иницира цврста и трајна невладина соработка, а во функција на продлабочување на владината, на заемните братски односи меѓу македонскиот и рускиот народ, македонската и руската држава и МПЦ и РПЦ, на 31.5.2007 г. јас и претседателот на Руската заедница во Македонија, проф. Андреј Токарев, потпишавме Договор за меѓусебна соработка. За реализација на овој договор се конституира деветчлен паритетен Комитет за македонско-руските односи, чиј претседател е проф.

д-р Чедомир Цветановски, а заменик-претседател проф. д-р Тамара Теофилова Бојациева. На 17. Генерално собрание СМК донесе: Резолуција за склучување Договор за соработка меѓу СМК и МСРС, со предлог на Договор; Одлука за отворање Канцеларија за врски на СМК во Москва; Одлука за формирање Македонска заедница во Руската федерација; Одлука за формирање Македонска православна црковна општина "Св. Климент и Наум Охридски" во Москва; Одлука за именување на г. Александар Маленко за претседател на Канцеларијата за врски на СМК во Москва. Во Договорот за соработка како основни задачи во македонско-руските цивилни односи се утврдени: унапредување на македонско-руската соработка; формирање Македонска заедница во Русија; отворање Руски културно-информативен центар во Скопје и Македонски културно-информативен центар во Москва; конституирање Македонско-руска конференција; изградба на црква, манастир и поглаварска резиденција на РПЦ во Охрид; изградба на црква, манастир и поглаварска резиденција на МПЦ во Москва. Од 23.7.2007 г. СМК отвори своја Канцеларија за врски во дипломатскиот квартал во Москва, а свеченото отворање ќе биде на 16.10.2007 г. при што осветувањето ќе го изврши Неговото Високопреосвештенство г. Пимен, митрополит европски. Делегацијата на СМК од 17 до 21.10.2007 г. ќе присуствува на Светскиот фестивал на руската дијаспора, кој е под покровителство на рускиот претседател. На 22 октомври во Москва јас, како претседател на СМК, и претседателот на МСРС, гроф Петар Петрович Шереметев, ќе потпишаме Договор за соработка. На 23 октомври делегацијата на СМК и македонската стопанска делегација ќе имаат средба со ИК на МСРС и со руската стопанска делегација, која ќе ја предводи почесниот претседател на МСРС, актуелниот градоначалник и премиер на Москва г. Јуриј Лужков. Јас и г. Лужков ќе потпишаме посебен Договор за признавање на Македонската етничка заедница во Руската федерација. На 24 октомври нашите делегации ќе бидат примени во Кремљ, а на 25.10.2007 г. СМК за ИК на МСРС и за московската Влада организира прием со свечена македонска вечера во Москва.



Ќе остварите ли контакти со Македонците во Русија и кои се Вашите планови за развој на македонската култура и традиции на тие простори?

ПЕТРОВ: Македонците во Русија имаат долга традиција, Македонија е корен на руското описменување и покрстување. Сметаме дека само во Москва има околу 3.000 Македонци. Формиравме датотека на Македонците во Руската федерација



Разговорот го водеше:
Жаклина МИТЕВСКА

ИЦИИ ЦИЈА

Делегација на Светски македонски конгрес (СМК), предводена од нејзиниот претседател Тодор Петров, наскоро ќе оствари посета на Русија и соработка со Меѓународниот сојуз на руските сонародници. Во интервјуто тој открива како дошло до таа соработка, кои се целите на нивната посета... Зборува и за други актуелни теми поврзани со опстојувањето на Македонија и на Македонците.



М

еја интервју

ТОДОР ПЕТРОВ

и очекуваме да ги пронајдеме и Македонците од Егејскиот дел на Македонија ширум поранешниот Советски сојуз. На крајот на октомври СМК ќе организира основачко собрание за формирање Македонска етничка заедница во Руската федерација и основачко собрание за формирање Македонска православна црковна општина "Св.Климент и Наум Охридски" во Москва. Планираме посебна програма за промоција на македонската култура во Руската федерација и во Азербејџан, Белорусија, Грузија, Ерменија, Естонија, Латвија, Казахстан, Киргистан, Литванија, Молдавија, Узбекистан и Украина, за кои, исто така, е надлежна Канцеларијата за врски на СМК во Москва. Во овие држави ќе формираме македонски заедници и македонски православни црковни општини, кои ќе развијат широки програми за промоција на македонската култура, традиции и обичаи и унапредување на меѓусебните односи.



Кои се Вашите активности во поглед на афирмацијата на македонскиот јазик?



Каков е Вашиот став за односите меѓу Македонската и Руската црква?

ПЕТРОВ: Руската е црква-ќерка на Македонската црква и ние очекуваме, на општо расположение, независно од догматскиот расизам на Српската и на Грчката црква, Македонската и Руската црква набрзо да влезат во канонско сослужение со одржување света божествена литургија. СМК интензивно ќе лобира и силно верува дека тоа ќе се случи.



Доколку остварите средба со рускиот поглавар, во која насока би се одвивале разговорите?

ПЕТРОВ: За време на престојот во Москва СМК очекува средба и со Рускиот патријарх Н.С. Г.Г. Алексеј Втори. Му носиме искрени и топли поздрави од Македонците од сите делови на Македонија во цел свет и многу свети подароци. Се надеваме дека разговорите ќе поминат во добро расположение, меѓусебно разбирање и братска љубов. СМК и МСРС ќе ги преземат сите активности за изградба на руска црква, манастир и поглаварска резиденција во Охрид и на македонска црква, манастир и поглаварска резиденција во Москва. На Рускиот патријарх СМК ќе му предаде покана да ја посети Македонија, МПЦ и древниот Охрид, Вториот Ерусалим.

Името на државата Македонија еднаш и засекогаш е потврдено и затворено на референдумот од 8.9.1991 г. кога македонскиот народ и граѓаните на Македонија се изјаснија за "самостојна и суверена држава Македонија" без додавки и придавки!



Вашиот став за односот на Романската црква кон МПЦ и присуството на расолникот Вранишковски на интронизацијата на романскиот поглавар?

ПЕТРОВ: СМК верува во традиционално добрите македонско-романски црковни односи. Патрон на Романската црква е Свети Никодим Тисмански, Македонец од село Никодим, Прилепско. Вранишковски за СМК и за сите Македонци во цел свет останува одродник и расколник, предводник на ѓаволска секта. За нас тој е велепредавник, атински врховист, детронизиран од МПЦ. Вранишковски е минато трајно свршено време за Македонците од сите делови на Македонија во цел свет. Неговото парадерство, платено од странски служби за одродување на македонскиот народ, е осудено на рудиментација и елиминација. На интронизацијата на новиот поглавар на Романската црква најверојатно бил присутен со српскиот патријарх, врз кој сè уште не се симнати шизмите од охридските патријарси, така што им проличува расколничкото братство, едниот расколник да носи друг расколник со себе. Македон-



Дали планирате средба со рускиот претседател?

ПЕТРОВ: На 16. (12.8.2006) и на 17. (11.8.2007) Генерално собрание на СМК одржани во Скопје се донесени одлуки за доделување на највисокото семакедонско признание-почесната титула "Македонски сенатор" и на највисокото семакедонско одликување-орденот "Големо сонце на Македонската империја со ѓердан" на Н.Е. Владимир Путин, претседател на Руската федерација. Побаравме Н.Е. Владимир Путин да нè извести ко-

ската црква ќе ги продолжи традиционално добрите односи со Романската црква и СМК ќе ги помага тие процеси.



Дали СМК нуди економска соработка со Русија и инвестиции на руски бизнисмени во Македонија?

ПЕТРОВ: Посветуваме внимание на продлабочувањето на македонско-руските односи во сите сфери, но особено на економските односи и на зголемувањето на руските инвестиции и бројот на туристите во Македонија. Врз основа на соработката меѓу СМК и МСРС, добивме ексклузивно право да акредитираме учество на македонска стопанска делегација на "Економскиот форум Сочи 2014" во градот Сочи, од 5 до 12.10.2007 г., во организација на Олимпискиот комитет и Министерството за економија и туризам на Руската федерација и стопански и невладини организации. На "Економскиот форум Сочи 2014", кој претставува преттендерска промоција за претстојната изградба на инфраструктурата за Олимпијадата во Сочи во 2014 г. ќе присуствуваат околу 200 државно-стопански делегации од цел свет, па и македонска стопанска делегација. На овој Форум, преку МСРС, СМК обезбеди посебен "Македонски ден" со право заинтересирани фирми од Македонија пред

СМК ќе работи на поддршката и на помошта на македонскиот лекторат во Москва и работата на катедрите по македонски јазик на руските универзитети.

руските фирми и власти да извршат промоција на своите производи и услуги за рускиот пазар. СМК ќе лобира за отворање на руските пазари за македонското стопанство и за зголемување на руските инвестиции во Македонија, особено во туризмот. Во таа смисла го поздравуваме постигнатиот договор за компензација на рускиот надворешен долг кон Македонија, со проекти за нејзина гасификација.

Канцеларијата за врски на СМК во Москва е подготвена да помага во регистрацијата на претставништва на македонски фирми во Руската федерација, со адреса во нашето седиште, да посредува во контактите со московската и со руската Влада и да ги обезбедува речиси сите стопански и други информации во Руската федерација.



Каков е ставот на СМК за името на нашата држава Македонија?

ПЕТРОВ: Не постои заемно прифатлива формула за името на државата Македонија со Атина и тоа политичките елити во Атина, Скопје, Брисел и Стразбур мора да го сфатат! Името на државата Македонија еднаш и засекогаш е потврдено и затворено на референдумот од 8.9.1991 г. кога македонскиот народ и граѓаните на Македонија се изјаснија за "самостојна и суверена држава Македонија" без додавки и придавки! Одлуката на референдумот е задолжителна за сите без исклучок, и секој разговор за тоа претставува флагрантно кршење на Уставот, законите и на меѓународното право! Именувањето на државата Македонија со времената референца "Поранешна Југословенска Република" или како и да е поинаку, претставува геноцид врз македонскиот народ, кој е еден од основачите на ОН и учесник во антифашистичката коалиција во Втората светска војна со меѓународно потврдено право на самоопределување и државност. На Македонците не им е потребно членство во Европската унија и во НАТО, во кои грчкиот наци-фашизам и расизам кон Македонците се вредност за солидарност и инструмент за легализација на окупација и геноцид! Прашањето не е: кој повеќе и како ќе го спомне, кој ќе декларира повеќе артефакти, негово е името Македонија! Одговорот е: Атина прв пат во својата историја окупира 51 процент од територијата на Македонија по Втората балканска војна, со Букурешкиот договор од 10.8.1913 г. и оттогаш до денес во континуитет врши геноцид врз македонскиот народ, врз Македонците во Грција и во цел свет преку: етнички чистења, егзодуси, размена на територии и население, уништување на материјалната култура, промена на имињата на луѓето, градовите, селата, планините и реките, брутално присвојување на македонското

културно-историско наследство. Македонците од сите делови на Македонија во цел свет бараат Атина, Брисел и Стразбур да се извинат за геноцидот врз македонскиот народ и на Македонија да ѝ платат воени репарации! И иако по меѓународно право, државата Македонија е единствен носител на името Македонија, и покрај сè, Македонците декларираат дека името, културата и историјата на Македонија не се ексклузивно право, туку дел од културно-историскиот идентитет на сите балкански демоси како современи политички нации, независно од разликите во читањето на историјата од аспект на современата геополитика, независно дури и од разликите меѓу современите литературни јазици како производ на современите политички нации. Македонците подаваат рака на помирување и договор за траен мир и добрососедство со Грците, што ќе ја замени Времената македонско-грчка согласност од 13.9.1995 г. и трајно ќе го стабилизира Балканот по темата Македонија. Од македонскиот претседател и од Владата СМК бара веднаш и безусловно да ги прекинат разговорите за името на земјата и со писмена нота да го воспостават името на државата Македонија во ОН и во сите меѓународни организации, со можност за употреба на уставната референца "Република" без латинична транскрипција на македонски јазик, туку на англиски јазик "The Republic of Macedonia" со меѓународниот код МК, односно МКД!



Кои се активностите на СМК за културно и духовно обединување на Македонците во светот?

ПЕТРОВ: СМК со Сојузот на Македонците со исламска религија интензивно работи на формирањето и регистрацијата на Македонска заедница на Косово и формирање Македонска заедница во Турција и во Италија. Водиме активности за: помирување и обединување во една и единствена Македонска заедница во Швајцарија; помирување и обединување во една и единствена Македонска православна епархија за Австралија; за возобновување на СМК во Австралија, САД, Канада, Јужна Америка, Африка, Азија и Европа. Ќе ги зајакнеме постојаните мисии на СМК при ООН во Њујорк, при ООН во Женева, при ОБСЕ во Виена, при Советот на Европа во Стразбур, при НАТО

Руската е црква-ќерка на Македонската црква и ние очекуваме, на општо расположение, независно од догматскиот расизам на Српската и на Грчката црква, Македонската и Руската црква набрзо да влезат во канонско сослужение со одржување света божествена литургија.

во Брисел, при Арапската лига во Каиро, пред Европската унија. Ќе отвориме канцеларии за врски на СМК во речиси сите земји каде има македонски заедници. Ќе ги засилиме позицијата и влијанието на СМК во меѓународните организации за решавање на македонското прашање, а особено за донесување посебна резолуција за геноцидот врз македонскиот народ извршен од Грција, Бугарија и Србија во Втората балканска војна по поделбата на Македонија со Букурешкиот договор од 10.8.1913 г. во Парламентарното собрание на Советот на Европа, Парламентот на ЕУ, ОБСЕ и парламентите на земјите-членки на ЕУ, парламентите на САД, Русија и Кина со барања за извинување и репарации и конечно затворање на прашањето за името на Македонија во ООН и сите меѓународни организации.



Каков е ставот на СМК за измените на Изборниот законик и за тројцата пратеници од дијаспората?

ПЕТРОВ: СМК го поддржува владиниот предлог за гарантирани пратенички мандати за малцинските етнички заедници и за иселениците од Македонија, но притоа бара бројот на пратеничките мандати за иселениците од Македонија да се зголеми од 3 на 10 пратеници, а вкупниот број пратеници да изнесува 140. Истовремено, СМК од Владата бара со закон гарантирани советнички мандати за малцинските етнички заедници во општините и во Градот Скопје.